



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравствено осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012) и член 49 став 8 од Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/2012 и 138/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на ден 7 декември 2012 година, донесе

О Д Л У К А

за организирање на дежурства во приватните здравствени установи - аптеки

Член 1

Заради обезбедување на континуирана здравствена заштита за осигурените лица ноќе, сабота, недела и државни празници, приватните здравствени установи - аптеки кои имаат склучен договор со ФЗОМ се задолжуваат да организираат дежурства.

Дежурствата се спроведуваат во просториите на аптеката, која согласно Листата на дежурства е определена во соодветниот ден да го спроведе дежурството.

За организираните месечни дежурства аптеките од територијата на определена подрачна служба на Фондот изготвуваат Листа на дежурства за секој месец, во тековниот месец за следниот месец, според Образец ДА кој е во прилог на оваа одлука.

Член 2

Дежурствата во аптеките се организираат на територијата на Република Македонија за:

- градот Скопје - во општините Центар, Аеродром, Карпош, Чаир и Кисела Вода, и
- градовите: Битола, Куманово, Прилеп, Тетово, Охрид, Струмица, Велес, Кавадарци, Штип, Кочани, Струга и Гостивар.

Член 3

Во градовите односно населените места кои не се опфатени во членот 2 од оваа Одлука, дежурствата се организираат согласно Листата на дежурства за соодветниот ден, а се спроведуваат по телефонски повик.

Лицето определено за дежурство во аптеката, по телефонски повик на осигурено лице ќе издава лекови во просториите на аптеката.

Член 4

Здравствените установи - аптеки од член 2 и член 3 на оваа Одлука, до Подрачната служба на Фондот, Фармацевтската Комора на Македонија и дежурната служба на здравствениот дом, редовно ја доставуваат изготвената Листа на дежурни аптеки согласно членот 1 став 3 на оваа одлука.

Листата на дежурни аптеки се истакнува на веб страницата на Фондот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.01.2013 година.

Скопје

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател,